

2011036860

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

21 2011

07-1468/1
21 2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН
ИНСПЕКТОРАТ

1
“ ” 24/2007 81/2007), 4 (“ :
“
“
о 5,6 7 . 2
3
“ 8 :
(:), „
4
12 :

“

“

5

12- , 12- 12- .

6

13- 1, :

“

“

1, 2, 3, 4, 5 6 2, 3, 4, 5, 6 7.

7

14 :

“

31

”

8

15 :

“

:

1)

;

2)

,

,

3)

;

,

4)

;

;

5)

;

6)

,

7)

”

9

17 19 .

10
21 :
“ - “
11
22 .
12
28, 29, 30, 31 32 .
13
33 :
“ ,
a ,
3
14
39 :
“ 2.000
1) , :
(20 4)
2) (23
1 3).
500
1
500
1
700
1 2
200
1 2
300
1 2

8 2

1 2

”

15

: “

“

: “

“

16

-

17

1, 7, 8, 10 13

18

”

”